



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУСМКИ УСЛУГИ

До:

УМ Бр. 03-48

Скопје 24.07.2019 г.

Предмет: Одговор на претставка

Почитуван,

Точни се забелешките од Вашата претставка (наш арх. бр. 03-48 од 16.07.2019 година) по однос на разликите во предупредувачките сигнализации аплицирани на: 1) - најавите „(8+)“ и 2) - на епизодите „(12+)“ од играниот серијал „Екатерина Велика“. Но – не станува збор за суштинска повреда на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Правилникот за заштита на малолетните лица, туку веројатно за – технички превид, посебно ако се земат предвид следниве околности: На 15 јули 2019 година, кога сте ја пратиле претставката, емитувана е првата епизода од овој серијал, и тоа (со оглед дека се работи за веќе прегледана и класифицирана аудиовизуелна содржина) во соодветен програмски термин - по 21 часот, и со соодветна ознака – „12+ - програми од трета категорија, за кои е неопходен надзор од родител / старател“. Оттаму, условно речено – „штетата“ – пред сè во однос кон потенцијалната публика на серијалот, направена со недоследно аплицирање предупредувачка сигнализација, очигледно се должи на небрежност, без некаква посебна намера, односно е – минорна. Радиодифузерот ќе биде опоменат доколку продолжи да ја прави истава грешка.

Згора на опишаните околности, Ве потсетуваме дека – истиов серијал „Екатерина Велика“, премиерно на 1ТВ, со континуирано аплицирање соодветна предупредувачка сигнализација, беше емитуван во - ноември 2018 година, при што, по извршен редовен мониторинг, Агенцијата јавно го опомена радиодифузерот само за - несоодветен програмски термин кога беа емитувани две репризи на 22-та епизода. Извештаите од досега извршените мониторинзи врз програмскиот сервис на 1ТВ, а посебно во врска со заштитата на малолетниците, достапни Ви се на avmu.mk – Интернет страницата на Агенцијата.

Повторно, по Ваша претставка, Агенцијата направи анализа и на епизодата насловена „Од пепелта (Out of the Ashes)“ што ја спорите од документарната, социо-културна серија „Приказни од светот“, но - не констатираше прекршување ни на ЗАВМУ ни на Правилникот за заштита на малолетните лица, затоа што емитуваната аудиовизуелна целина не содржи ниту сцени/глетки на насилство ниту какви било непристојности во смисла на вулгарности или навреда на човековото достоинство. Оттаму, радиодифузерот



Агенција за аудио и
аудиовизуелни
медиумски услуги

ул. Македонија бр.38
1000 Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

не направил штета што епизодата од документарната серија ја означил како програма од трета категорија, а ја емитувал во 19 часот, оти и оригинално, епизодата би можела да биде емитувана без каква било предупредувачка сигнализација, во кој било термин од програмската понуда.

Со почит,



Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Директор

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ